

20110511410

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ПРОСВЕТНАТА ИНСПЕКЦИЈА

2011 . 11

11 .07-1957/1
2011

Ѓорге Иванов, . .

Трајко Вељаноски, . .

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСВЕТНАТА
ИНСПЕКЦИЈА

1
(„ 2 3 4,
52/2005, 81/2008, 148/2009 57/10),
:
”
.“
2
16 3 4, : 31
”-
.“
3
19 1 1 2, : „-
,”
4
20 1 ” “ ”
“.”

26 5
26- 26- , :

„ 26-

36 ' 1, 2 3 ,

.

,

.

,

/

,

.

,

.

,

.

,

.

,

/

1

,

.

,

/

1

,

.

,

/

,

.

26-

,

/

,

“

31

2, 3 4

„15“

6

„ “.

7

32

:

“

.

1

.

,
,
3
,
3
30
5
,
,
6
6
1
6
6
6
9
,
10
,
,
12
,
13
,
10
15
10 / 14
,

14
16
17
18
18
13
7
8
36 : 800 1.000
8
(19)
(25).
500 700
1
250 300
1.500 2.500
(31).
1.000 1.300
500 700
4
4
9
15

10

-

11

“

“